

ЈАЛОВА И НЕПРОДУКТИВНА РАСПРАВА ЗА ИЗБОР НА ВЛАДИНИОТ СОСТАВ НА ГРУЕВСКИ

Почна точно навреме, со желба, според владино-опозициониот напишан договор да заврши до полноќ. Но, како и секогаш, кога власта и опозицијата се обидуваат да глумат демократија се случува аматерски театар, кој завршува со предвременно спуштање на завесата. Публиката е во шок, а актерите, овој пат зад сцената, напамет ги повторуваат своите банални реплики. Не може да помогне ниту режисерот. Нешто пред крајот и тој се откажа, со навестување претставата да продолжи утредента.

Токму тоа и се случи на собраниската седница на која



ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ЦРВЕНКОВСКИ ЈА ПОЧЕСТИ НОВАТА ВЛАДА

СЕ ГЛАСАШЕ ЗА НОВА А СЕ ДЕБАТИРАШЕ ИНТЕРПЕЛАЦ



■ Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

требаше да биде изгласана новата Влада на Република Македонија. Но, поради желбата за што поголемо и подобро препукување на новите парламентарци од власта и опозицијата изостана крупното кадро на новата Влада. Таа се сликаше утредента. На патерица, нешто пред полноќ, кога всушност заврши втората сеанса на парламентарците за тоа чии партиски кадри се подобри во својата работа или, пак, кој повеќе

направил за Република Македонија. Не изостанаа ниту предавањата за одредена тема, каков што беше примерот со Радмила Шекеринска, која на своите колеги во Собранието речиси еден час од говорницата им држеше предавање за Европската унија. Се разбира, во духот на македонскиот менталитет на менито на говорницата се најдоа и советите за недај Боже, но забележливи беа и искричењата меѓу власта и

опозицијата, кои често завршуваа и со сериозни навреди. Имаше и такви, кои сакајќи да кажат нешто паметно, завршија со громогласна смеа од целиот пратенички состав, каков што беше лапсусот на пратеникот од СДСМ, Борис Кондарко, кој говорејќи подолго време на актуелната тема - бачило, појасни дека всушност секој си имал свое бачило!

Јаловата дебата на староните парламентарци ја заокружија сега веќе експремиерот Владо Бучковски, кој во повеќе од еден час идниот свој колега од "Илинденска" б.б. го советува како треба да работи во иднина, притоа потенцирајќи му дека во ни-

еден момент не смее да ја потцени ситуацијата со безбедноста во земјава, но истовремено критикувајќи дел од неговиот владин состав, каде особени забелешки имаше за министерот за правда, Михајло Маневски. На овие напади, но и на нападите на сите претходни дискусанти Никола Груевски, во својство на мандатар, одговори дека е подготвен да се соочи со секој предизик.

Сепак, од дводневниот вербален маратон во Собранието ќе остане запомнето дека новата Влада се носеше во исклучително мачни услови, со безброј паузи и одложувања, всушност исто онака како што и се составуваше.

Силен впечаток во експозето на премиерот остави стратегијата за привлекување странски инвестиции, со која се предвидува Владата да ангажира од 20 до 50 најпознати светски консултантски куќи, за привлекување на гринфилд инвестиции во Македонија, а за поефикасна промоција и за привлекување на инвестициите ќе се формира единствена професионална агенција наречена ИНВЕСТ-Македонија, која треба да развие мрежа на канцеларии во странство.

А ВЛАДА, КАКО ЗА ИЈА!

Се разбира, во духот на македонскиот менталитет на менито на говорницата се најдоа и советите за недај Боже, но забележливи беа и искричењата меѓу власта и опозицијата, кои често завршуваа и со сериозни навреди. Имаше и такви, кои сакајќи да кажат нешто паметно, завршија со громогласна смеа од целиот пратенички состав, каков што беше лапсусот на пратеникот од СДСМ, Борис Кондарко, кој говорейќи подолго време на актуелната тема - бачило, појасни дека всушност секој си имал свое бачило!

Сосема спротивно од темпото на работа, кое го наметна мандатарот Никола Груевски во своето експозе во македонското Собрание, за работата на неговата Влада во наредните четири години. Динамично, агресивно, реформски и со многу иновации, кои треба да ѝ ја донесат најавената преродба на Република Македонија.

АГРЕСИВНА КАМПАЊА ЗА СТРАНКИ ИНВЕСТИЦИИ!

Но, што точно во своето експозе им вети на граѓаните на Република Македонија идниот премиер Никола Груевски?

Како главни приоритети ги посочи - динамичен економски раст, нови вработу-

Неспорно е дека Република Македонија живее во бескрајно тешки услови, кои од година в година сè повеќе се зголемуваат. Тоа најдобро го чувствуваат нејзините граѓани, и токму затоа главен и основен приоритет, за идниот премиер е економијата. Во оваа насока, тој во своето експозе вети дека ќе работи напорно и чесно, сè со цел да ја извлече земјата од економската криза. Неговата визија е Република Македонија да биде демократска, економски силна и социјално праведна земја, што ќе ја оствари интеграцијата во Европската унија. Но, за остварувањето на оваа визија, според Груевски, потребна е економска преродба на земјата, односно потребни се силни, одлучни и комплексни



ШЕФОТ НА ДРЖАВАТА СО ЧЕСТИТКИ ДО НОВИОТ ПРЕМИЕР

вања и подигнување на животниот стандард, а сè тоа дополнето со агресивна кампања, со која всушност треба да се привлечат странските инвестиции. За таа цел идната Влада на Република Македонија, според мандатарот, најнапред ќе пристапи кон решавање на акумулираните проблеми, преку нова развојна парадигма, во која основни економски принципи ќе бидат економската слобода и еднаквите услови за работење на сите субјекти, потоа динамично спроведување на структурните реформи и градење партнерски однос на државата со сите релевантни субјекти, а особено со приватниот сектор. Сè со цел да се забрза развојот и да се креираат нови работни места.

реформи, кои ќе донесат подобар живот за сите граѓани. Владината преродба содржи зголемување на инвестициите во информатиката, технологијата и науката. Првиот сет реформски мерки е во функција на забрзан економски раст, преку подинамичен развој на приватниот сектор, а фискалната политика се очекува да биде дисциплинирана, но порелаксирана, со контролиран буџетски дефицит од најмногу 1,5 отсто од бруто домашниот производ, а трошоците за јавната потрошувачка да се намалат за 2 процента.

Сепак, во експозето силен впечаток остави стратегијата за привлекување странски инвестиции, со која се предвидува Владата да ангажира од 20 до 50 најпознати свет-

ски консултантски куќи за привлекување на гринфилд инвестиции во Македонија, а за поефикасна промоција и за привлекување на инвестициите ќе се формира единствена професионална агенција наречена ИНВЕСТ-Македонија, која треба да развие мрежа на канцеларии во странство. Не беа помалку желбите Република Македонија да стане членка на Европската унија, а очекувања на Груевски се тоа да се случи до крајот на мандатот на неговата Влада. Во оваа насока тој вети дека ќе стори сè што е потребно до 2010 година Македонија да ги исполни критериумите за членство, а преговорите за ЕУ да почнат во 2007 година или, пак, барем оваа година да се одреди датумот за преговори. Сепак, тој потенцираше дека ќе зависи од нас самите, колку сме способни да ги исполниме условите за членство и да ги применуваме европските прописи.

СТАНОВИТЕ НА ГРУЕВСКИ-ГЛАВЕН АДУТ НА ОПОЗИЦИЈАТА

Експозето на мандатарот Никола Груевски, кое подоцна во дебата беше сосема забравено, беше остро критикувано од досегашното владејачко мнозинство. Прв почна пратеникот од СДСМ, Јани Макрадули, кој истото го квалификува како бледо и во кое недостасувале многу бројки, а клучните приоритети кои ги тангирале граѓаните не биле ниту спомнати. На иста линија беа и неговите колеги од ЛДП, кои потенцираа дека она што го кажал премиерот само добро изгледало на хартија, но кај нив останало сомневањето во реализацијата на истото. Натомашните забелешки на новите опозиционери беа дека во експозето не може да се видат законите за работни односи, за полицијата, за стечајците, но и за евентуалните измени на Законот за територијална организација, на кој најмногу ги добиле своите изборни поени.

Во натамошната расправа,



СДСМ АТАКУВАА НА СОСТАВОТ НА ВЛАДАТА

ПРИМОПРЕДАДЕНИ МИНИСТЕРСКИТЕ РЕСОРИ

По изгласувањето на новата Влада на Република Македонија, претседателот на државата, Бранко Црвенковски, како што налага редот, одржа коктел за новите станари на "Илинденска" б.б. На него дојдоа и старите и новите министри, кои низ чашка муабет разменија информации за состојбата во министерствата. Ги немаше членовите на ДУИ, поради тоа што изјавија - непризнавање на легитимитетот на Груевски.

Не се чекаше ниту 24 часа а веќе се случија и првите примопредавања на министерските фотелји. Од кратките средби на старо-новите владини функционери можеше да се забележи срдечност, и говоранции за успешност во работата на идната Влада.

левичарска, и една национална партија, која досега се изјаснувала против унитарноста на Република Македонија. На ова лидерот на НСДП, и нов коалиционен партнер на ВМРО-ДПМНЕ, Тито Петковски, праша што е лево, а што десно, потенцирајќи дека во Македонија не е можно да се прави еднопартиска Влада, додека стариот играч Љубисав Иванов-Синго, своите колеги на кратко ги посети на неодамна направената коалиција на Герхард Шредер и Ангела Меркел.

Но, не беше проблем само тоа! За новите опозиционери, проблем беше и персоналниот состав на владиниот кабинет, каде забелешките најмногу се даваа за неискувството и годините на идните министри, кои според нив не ќе можат да се носат со своите функции, а уште помалку да остварат резултати на какви што се надевал Груевски. За еден дел од нив беше важно и зошто опозиционата ДУИ, која не може да ја прифати новонастанатата ситуација, не е во Собранието, односно зошто не е спомната во експозето на



МАЧНА РАСПРАВА

која подоцна се разводени, сосема се заборава на експозето на премиерот Груевски, и таа доби маркетиншко-предизборна слика, каде можеше да се слушне критикување како на митинг. Најповикан од новите министри беше министерот за правда, Михајло Маневски, кој беше обвинет дека како антикорупционер играл уло-

га во полза на ВМРО-ДПМНЕ, забошотувајќи ги имотните афери, како онаа со становите на сега веќе премиерот Никола Груевски.

Народните избраници на ЛДП, пак, забелешките во дебатата ги насочија кон идеолошкиот карактер на новата Влада, за која потенцираа дека е составена од десна, социјалдемократска, ултра-

премиерот.

Сепак, по дводневното мачно и јалово дебатирање, некаде пред полноќ, во саботата, Владата на Никола Груевски ја доби поддршката да ја спроведе својата преродба во 100 чекори, по што конечно следуваše долгоочекуваната групна фотографија на новиот состав на владиниот кабинет.